



РАФОМЕТРИКС

ГОДИНА 1, БРОЈ 4

ГРАФОМЕТРИКС е редовна публикација на Finance Think што содржи важни тековни информации за домашната, регионалната и светската економија претставени низ графички прикази.

ФОКУС

- Заклучно со јули месец оваа година, јавниот долг бележи намалување за 0,6 процентни поени во споредба со вториот квартал и изнесува 33,6 проценти од БДП, според објавените податоци на Министерството за финансии. Вкупниот долг на централната влада изнесува 2.670 милиони евра, од кои 1.611 милиони е надворешниот долг, а 1.059 милиони е внатрешниот долг.
- Според податоците на Народната Банка, во првите шест месеци од 2013, во земјава влегле странски инвестиции во вредност од 101,4 милиони евра. Споредено со инвестициите од минатата година, растот изнесува нешто повеќе од 20%.
- Според податоците на Државниот завод за статистика:
 - Индустриското производство во јули бележи пораст од 3,9% во споредба со истиот месец лани.
 - Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јуни бележи пораст од 2,2% во споредба со истиот месец лани и изнесува 21.108 денари.

Finance Think е непрофитна асоцијација за економско истражување, застапување и донесување економски политики.

Нашата Визија

Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

Нашата Мисија

Да ја намалиме сиромаштијата, да ги зајакнеме макро-финансиските политики и да ја унапредиме финансиската стабилност преку економски истражувања, советување и препораки за економските политики и поттикнување критичка дебата за економските процеси.

Ул. Железничка 50/3, 1000
Скопје

+389 2 6147 630
www.financethink.mk
info@financethink.mk




Графикони на месецот за Македонија



Пченицата, компирот, пиперките и доматиите се главни култури во македонското производство во 2012 година. Раноградинарските земјоделски производи се карактеристични за југоисточниот регион; тутунот и пченицата за пелагонискиот; а детелината и пченката за полошкиот регион. Овие три (од вкупно осум) региони покриваат 68% од вкупното производство на земјоделски култури во Македонија во 2012 година.

Новоодобрени кредити на население и каматен распон




Извор: НБРМ, пресметка на Finance Think

Вкупните новоодобрени кредити на население во месец јуни пораснаа за 9%. Но, кредитите во валута седум месеци бележат последователен пад. Ова го следи надолжниот тренд на распонот помеѓу каматната стапка на кредитите во денари и во валута. Ова е сигнал дека банките ја намалуваат изложеноста кон валутен ризик кон клиенти кои најчесто имаат примања во денари. Исто така, ваквиот тренд е во согласност со преземената макропрудентна мерка од НБРМ за намалување на евроизацијата.

Графикони на месецот за регионот


Раст на заемите од западните банки-мајки кон нивните банки-ќерки во земјите од ЦИЈИЕ



Извор: Светска банка, пресметка на Finance Think


Износот на заеми што банките од земјите на ЦИЈИЕ го добиваат од нивните банки-мајки од Запад значително се намалил во 2012 во однос на 2011 година. Овој тренд е загрижувачки бидејќи може да ја загрози ликвидноста на банкарските системи каде што се лоцирани банките-ќерки и да претставува уште еден канал на пренесување на кризата од развиените во земјите во развој.

Unemployment rate, %




Хрватска стана 28-ма членка на Европската Унија на 1 јули. Таа е втората балканска држава која се приклучи на групата, по Словенија во 2004 година, и нејзината економија има многу заедничко со Медитеранската група на земји "GIIPS" (Грција, Ирска, Италија, Португалија и Шпанија). Стапката на невработеност е 17%, додека невработеноста кај млади изнесува 52%.

Графикони на месецот за светот



Глобалните приливи на странски директни инвестиции опаднаа за 18% во 2012 година до 1,35 трилиони долари, откако светската економија забави, а политичката несигурност во некои големи економии ги направи инвеститорите претпазливи. Само Европската Унија учествува со две третини во овој пад. Приливите на развиените земји опаднаа за една третина, на 561 милијарда долари, што е најниско ниво во последната деценија.

World food prices



Source: World Bank DECPG mt=metric ton *Hard red winter

C. Inton, 26/07/2013

REUTERS

Светските цени на храната паднаа за 2% во последните четири месеци, како резултат на намалувањето на увозот на Блискиот Исток и Северна Африка, како и намалената побарувачка. Ова предизвика пад на цените за 12% во споредба со август 2012 година, кога цените го достигнаа врвот.

What are cash transfers?

Cash transfers are regular money payments to poor households.

Beneficiaries use this money to cover their family's basic needs, such as food, health care and children's education. Cash transfers can also help lift poor subsistence farmers out of the vicious cycle of poverty by enabling them to invest and produce more food. In addition, cash transfer programmes stimulate local economies.

Cash transfers are becoming an increasingly important tool for reducing poverty in developing countries.



Who are the beneficiaries?

In sub-Saharan Africa, cash transfer programmes target the poorest and most vulnerable people, who are mostly subsistence farmers. Some programmes specifically target families with members who have disabilities or who take care of orphans or older people.

Eligible households are often identified at the community-level and payments can be made through local post offices, pay points or via mobile phones.



Паричните трансфери стануваат се` позначајна алатка за намалување на сиромаштијата во земјите во развој.

Паричните трансфери се редовни парични исплати за сиромашните семејства. Корисниците ги користат овие пари да ги покријат основните потреби како храна, здравствената заштита и образование на нивните деца. На тој начин, тие помагаат земјоделците да излезат од маѓепсаниот круг на сиромаштија, овозможувајќи им да инвестираат и произведуваат повеќе храна. Покрај тоа, програмите за парични трансфери ги стимулираат и локалните економии.

Во Супсахарска Африка, корисници на оваа програма се најсиромашните и најранливите луѓе, кои претежно се земјоделци. Некои програми таргетираат семејства со членови кои имаат посебни потреби или кои се грижат за деца без родители или постари луѓе.